

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 76

24 март 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1218. Уредба со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба.....	2	1225. Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија	8
1219. Уредба со законска сила за примена на Законот за општата управна постапка за време на вонредна состојба.....	2	1226. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Валандово.....	8
1220. Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба.....	3	1227. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за одбрана	8
1221. Уредба со Законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба.....	3	1228. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Прилеп	8
1222. Уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба.....	4	1229. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Куманово.....	8
1223. Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба ...	5	1230. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Куманово	9
1224. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба.....	5	1231. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Дебар	9

	Стр.		Стр.
1232. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одзе- мени предмети со правосилна одлу- ка на Општина Центар Жупа	9	1234. Одлука за изменување и дополну- вање на Одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало	10
1233. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за пот- рошен медицински материјал	9	1235. Одлука за изменување и дополнува- ње на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик..... Огласен дел	10 1-4

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1218.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За поведување на стечајна постапка и поведување на претходна постапка, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Над стечајните должници кои ги исполнуваат условите за отворање на стечајна постапка или поведување на претходна постапка, нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба, како и три месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Сите започнати постапки, како претходна постапка за отворање на стечајна постапка и отворање на стечајната постапка над стечајниот должник, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба, како и три месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2437/1 23 март 2020 година Скопје	Претседател на Владата на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
--	---

1219.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За определување и продолжување на роковите во управна постапка, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Роковите кои согласно Законот за општата управна постапка, освен во постапките за јавни набавки, се определени за преземање на одделни дејствија во постапката, односно роковите кои ги определува овластеното службено лице, кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

По исклучок од став 1 на овој член, овластеното службено лице, по молба на заинтересирано лице заради постоење на оправдани причини може да одлучи поинаку.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2444/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

1220.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), ќе се применува за времетраење на вонредната состојба во Република Северна Македонија, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За реализација и организација на наставата во основните училишта и за оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Наставата во основните училишта се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.

Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа Уредба се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна комуникација.

Средства за електронска комуникација можат да бидат видеоконференциски платформи, електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци.

За употреба на видот на средствата за електронска комуникација од став 2 на овој член одлука донесува основното училиште.

Член 3

За периодот на организирање на наставата во основните училишта преку далечинско учење односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на учениците.

Со примена на средствата за електронска комуникација може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2445/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

1221.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/2003, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/2011, 51/011, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За реализација и организација на наставата во средните училишта и за оценување на учениците за времетраење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Наставата во средните училишта се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.

Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа Уредба се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна комуникација.

Средства за електронска комуникација можат да бидат видеоконференциски платформи, електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци.

За употреба на видот на средствата за електронска комуникација од став 2 на овој член одлука донесува средните училиште.

Член 3

За периодот на организирање на наставата во средните училишта преку далечинско учење односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на учениците.

Со примена на средствата за електронска комуникација може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2446/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1222.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За начинот на изведувањето на студиските програми и проверката на знаењето на студентите во сите три циклуси на високото образование, продолжување на мандатот на органите и телата на високообразовните установи односно јавните научни установи, како и рокот за важност на постојните акредитации, односно ре-акредитации на студиските програми, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Студиските програми за стекнување на високо образование на сите три циклуси на високообразовните установи односно јавните научни установи и проверката на знаењето се изведуваат преку системот за далечинско учење со примена на средства за електронска комуникација.

Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа уредба со законска сила, се средства кои обезбедуваат двонасочна комуникација при реализација на студиите без заедничко физичко присуство на учесниците во активност.

Средства за електронска комуникација можат да бидат видео-конференциски платформи, електронска пошта и други системи за електронска размена на податоци.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на меѓународната физичка мобилност и учество на меѓународни собири на студиската програма за трет циклус-докторски студии.

За употреба на видот на средства за електронска комуникација од став 3 на овој член одлука донесува високообразовната установа, односно јавната научна установа.

Член 3

Преку системот за далечинско учење со примена на средства за електронска комуникација од членот 2 на оваа уредба со законска сила, се спроведуваат предавањата, вежбите, форми на континуирана проверка на знаењето, индивидуалната настава и други облици кои се соодветни на специфичноста на наставно-научната и уметничката област, консултативно-инструктивната настава, индивидуална студиска работа (истражување на литература, семинарски задачи, проектна работа), како и одбраната на дипломска/и, магистерска/и и докторска/и задача/труд.

Полагањето на испитите и колоквиумите ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација под услов да се обезбедени соодветни технички решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола на работата на студентите за време на полагањето.

Работата на Стручната служба во високообразовните установи односно јавните научни установи ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација.

Член 4

Роковите за важење на акредитацијата, односно ре-акредитацијата на постојните студиските програми на сите три циклуси на високото образование, чија важност престанала или ќе престане со важност за време на траење на вонредната состојба, продолжуваат да важат најмногу до една година од престанокот на траењето на вонредната состојба.

Член 5

Високообразовната установа која до денот на истекот на мандатот на органите и телата, за време на траењето на вонредната состојба не извршила избор на нови органи и тела, мандатот им се продолжува за време на траење на вонредната состојба.

Високообразовната установа е должна најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанување на траењето на вонредната состојба да започне, односно да ја продолжи постапката за избор на органите и телата од став 1 на овој член.

Член 6

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2447/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1223.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За вршењето на дејноста интензивна нега и терапија на пациенти заболени од заразната болест Коронавирус COVID-19 во мрежата на здравствени установи за време на траење на вонредна состојба се применуваат одредбите и од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои вршат дејност за интензивна нега и терапија ќе ја вршат оваа дејност во мрежата на здравствени установи, за укажување на здравствени услуги на пациенти заболени од заразната болест Коронавирус COVID-19.

Фондот за здравственото осигурување на Република Северна Македонија склучува договор со кој ќе ги договори обемот и видот на здравствените услуги кои здравствената установа од став 1 на овој член ќе ги врши во периодот на важењето на оваа уредба, согласно прописите од областа на задолжителното здравствено осигурување.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2448/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1224.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20), во член 3, по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„лицата од член 2 ставови 2 и 4 од оваа уредба со законска сила може да им се одреди мерка строга изолација (карантин) и во угостителски објекти (хотели, мотели и сл.) кои се отстапени од страна на приватни правни лица кои вршат угостителска дејност, а кои од Владата на Република Северна Македонија се определени за примена на мерката строга изолација (карантин).“.

Во ставот 4 зборот „хотели“ се заменува со зборовите „приватните правни лица кои вршат угостителска дејност“.

Во ставот 5 зборот „хотелите“ се заменува со зборовите „приватните правни лица кои вршат угостителска дејност“.

Член 2

По членот 3 се додаваат девет нови члена, 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-ѓ, 3-е, 3-ж, 3-з и 3-с кои гласат:

„Член 3-а

Објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила ги обезбедуваат припадниците на Министерството за внатрешни работи и Армијата на

Република Северна Македонија на начин што припадниците ќе бидат распределени на секој кат од објектот и пред влезот/излезот на објектот.

Член 3-б

Лицето на кое му е определено мерката строга изолација (карантин) пред сместување во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила, потпишува Изјава која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 3-в

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила има определено посебна просторија за лицата кои покажуваат симптоми на вирусот.

Член 3-г

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила има определено термин за оброк со мени за исхрана од кое лицето на кое му е определена мерка строга изолација (карантин) самостојно ќе може да избере вид на храна.

Член 3-д

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила може да се врши достава на пратки (пакети) за потребите на лицата на кои им е определено мерка строга изолација (карантин), само во текот на денот од 11-12 часот, од страна на надворешни лица (роднини или пријатели).

Содржината на пратките (пакетите) може да се состои од различни предмети како облека, средства за хигиена, храна, пошта и други потребни намирници.

Пратките (пакетите) мора да бидат во картонска кутија затворена со фолија од сите страни и на истата да биде наведено името и презимето на лицето на кое му е определено мерка строга изолација (карантин), бројот на собата и телефонскиот број на лицето.

Пратките (пакетите) се предаваат на лицата кои вршат обезбедување на објектот од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила, пред влезот на објектот, а ги доставуваат до пред влезната врата каде е сместено лицето на кое му е определено мерка строга изолација (карантин).

Член 3-ѓ

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила има обезбедено постелнина за потребите на лицата на кое им е определено мерка строга изолација (карантин), која е ставена во соодветна вреќа.

На секој седми ден на лицето на кое му е определено мерка строга изолација (карантин) се доставува нова постелнина, а користената постелнина се враќа во истата вреќа во која била ставена претходната постелнина.

Во објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила се врши дезинфекција на секои пет дена. Постапката за ангажирање на правно лице кое ќе врши дезинфекција, ќе се спроведе од страна на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат.

Член 3-е

Управителот на објектите од член 2 став 3 и член 3 став 4 од оваа уредба со законска сила може да обезбеди волонтери за извршување на помошно-технички работи за обезбедување на мерката строга изолација (карантин) и тоа достава на храна од кујна до соба, собирање смет пред собата и други потребни технички работи.

Член 3-ж

Превозот на лицата на кои им е определено мерка строга изолација (карантин), од граничните премини до објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со законска сила, се одвива минимум во два термини и тоа во 10 часот и во 20 часот, а од аеродромите од моментот на слетување.

Превозот на лицата го обезбедува Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат.

Член 3-з

Храната потребна за припадниците на Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република Северна Македонија, кои ги обезбедуваат објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со законска сила, ја обезбедува Владата на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат.

Член 3-с

Отпадот од објектите од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 на оваа уредба со законска сила, Јавните комунални претпријатија и претпријатијата за депонирање на отпад се должни да го соберат и депонираат бесплатно.

Секое јавно комунално претпријатие определува лица кои внатре во објектот ќе вршат прибирање на отпадот.“

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2449/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Врз основа на член 3-б од Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, ја давам следната

ИЗЈАВА

ЈАС (име и презиме), со адреса на (улица, број и место), со ЕМБГ ИЗЈАВУВАМ дека сум запознаен/а и ќе го почитувам куќниот ред на објектот во кој сум сместен/а во државен карантин, дека ќе ја одржувам самостојно хигиената во собата во која сум сместен/а и дека ќе ја напуштам истата во состојба во која сум ја затекнал/а.

Датум

Место

ИЗЈАВУВА

Име и презиме

своерачен потпис

1225.

Врз основа на член 58 став (1) точка 3) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20 и 74/20), во членот 1, по точка 4. се додава нова точка 5. која гласи:

„ 5. Се забранува влез и излез од и во подрачјето на територијата на Општина Куманово со градски и меѓуградски патнички и железнички патнички јавен превоз.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2416/3
24 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1226.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Валандово бр. 09-1169/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/1
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1227.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за одбрана бр. 09-1180/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/2
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1228.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Прилеп бр. 09-1179/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/3
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1229.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Куманово бр. 09-1182/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/4
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1230.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Општина Куманово бр. 09-1181/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/5
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1231.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Дебар бр. 09-1184/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/6
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1232.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Центар Жупа бр. 09-1183/2 од 20.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2427/7
23 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1233.

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ПОТРОШЕН МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка-царинската стапка при увоз на следните стоки - потрошен медицински материјал:

Тарифна ознака	Наименование
2207 10 00 00	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol или повисока
2207 20 00 00	Етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било содржина на алкохол
2828 90 00 00	Друго
ex3004 90 00 00	Хидроксихлорокин (Hydroxycloquine)

3401 11 00 00	Сапуни за тоалетна употреба (вклучувајќи ги производите со лековити материји)
3401 20 90 00	Други сапуни
3401 30 00 00	Органско површински активни производи и препарати за миење на кожа, во форма на течност или крем и приготвени за продажба на мало со или без содржина на сапун
3402 20 90 00	Детергенти
3402 90 90 00	Препарати за перење и препарати за чистење
3926 20 00 00	Пластична облека и прибор за облека (вклучувајќи наракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст)
6307 90 92 00	Текстилни драперии за еднократна употреба, изработени од ткаенини од тар. број 5603, од вид кој се употребуваат при хируршки процедури
6307 90 98 00	Маски пластични со текстилен филтер
9004 90 10 00	Очила со стакла од пластични маси

Член 2

Стоките од член 1 ќе се увезуваат заклучно со завршувањето на траењето на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2440/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1234.

Врз основа на член 30 став 1, алинеја 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Член 1

Во Одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 70/20), во членот 1 по зборовите „лична хигиена“ сврзникот „и“ се заменува со записка и се додаваат зборовите „потрошен медицински материјал, медицинска опрема и апарати и“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, за производите чија увозна цена е повисока од највисоката цена што се применувала на 11 март 2020 година, треба да се користи трговската маржа која ја применувале на 11 март 2020 година“.

Член 2

Во членот 2 зборовите „ќе се применуваат до 30 април 2020 година“ се заменуваат со зборовите: „ќе важи до завршувањето на траењето на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2441/1
23 март 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1235.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 68 став 1 точка 2 и член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

1. Во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18) по главата VI се додава нова глава VI-A, којашто гласи:

„VI-A ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗАРАДИ УБЛАЖУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕПИДЕМИЈАТА НА КОВИД-19“

58-а. Кредитната изложеност којашто на 29 февруари 2020 година е класифицирана во категорија на ризик „А“, „Б“ или „В“ и којашто во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година по било која основа ќе биде ненаплатена подолго од 90 дена, но пократко од 150 дена сметано од рокот на достасување или којашто во овој период ќе исполни било кој од критериумите од точката 44 од оваа одлука, нема третман на нефункционална кредитна изложеност.

Одредбите од ставот 1 од оваа точка се однесуваат и на кредитната изложеност класифицирана во категорија на ризик „А“ или „Б“ којашто е одобрена во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година.

Во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година банката не е должна да ја применува точката 43 од оваа одлука на клиентите чиешто кредитни изложености се опфатени со ставовите 1 и 2 од оваа точка.

58-б. Доколку во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година, банката најмногу во два наврати изврши некоја од активностите од точката 37 став 1 од оваа одлука на кредитна изложеност којашто на 29 февруари 2020 година е класифицирана во категорија на ризик „А“, „Б“ или „В“, таа кредитна изложеност не добива третман на реструктурирана кредитна изложеност.

Доколку во периодот од 1 март до 30 септември 2020 година банката изврши некоја од активностите од точката 37 став 1 од оваа одлука, на реструктурирана кредитна изложеност којашто на 29 февруари 2020 година е класифицирана во категорија на ризик „А“, „Б“ или „В“, таа кредитна изложеност не добива третман на реструктурирана нефункционална кредитна изложеност.

Активностите од ставовите 1 и 2 од оваа точка можат да вклучат и одобрување грејс период за плаќање на главницата, каматата и/или на другите обврски на клиентот врз основа на кредитната изложеност.

На кредитните изложености од оваа точка соодветно се применуваат одредбите од точките 38 и 39 од оваа одлука.

58-в. На кредитните изложености од точката 58-б од оваа одлука не се применуваат одредбите од точките 33 и 35 од оваа одлука.

Банката не е должна да ја изработи финансиската анализа од точката 34 од оваа одлука за кредитните изложености од точката 58-б на клиентите физички лица.

Финансиската анализа од точката 34 од оваа одлука за клиентите нефинансиски правни лица треба да содржи минимум елементи врз основа на кои банката ќе може да утврди кои активности од точката 37 став 1 од оваа одлука најмногу одговараат на финансиската состојба на клиентот.

58-г. Банката е должна во своите интерни акти да го пропише начинот на спроведување на одредбите од точките 58-б и 58-в став 3 од оваа одлука, вклучително и начинот на информирање на клиентите во врска со примената на одредбите од оваа глава, следејќи ги препораките и мерките дадени/преземени од Владата на Република Северна Македонија за справување со епидемијата на КОВИД-19.

58-д. Со состојба на 30 септември 2020 година, банката е должна да изработи преглед со месечна динамика за доделување третман на нефункционални кредитни изложености на кредитните изложености од точката 58-а од оваа одлука во периодот до 31 декември 2020 година.

Банката е должна да им додели третман на нефункционална кредитна изложеност на сите изложености коишто на 31 декември 2020 година ги исполнуваат условите од точката 2 потточка 2.6 од оваа одлука и да се усогласи со одредбите од точката 43 од оваа одлука.

Банката е должна да го достави прегледот од ставот 1 од оваа точка до Народната банка, најдоцна до 30 октомври 2020 година.

58-ѓ. Банката е должна да доставува до Народната банка месечни извештаи за кредитните изложености од точките 58-а и 58-б со состојба на крајот на месецот за којшто се известува.

Рокот за доставување на извештаите од ставот 1 од оваа точка е 15 дена по истекот на периодот за кој се известува.

58-е. Одредбите од оваа глава се однесуваат на кредитните изложености кон физички лица и кон нефинансиски правни лица.

За потребите на оваа глава, кредитната изложеност класифицирана во категорија на ризик „В“ не ја вклучува нефункционалната кредитна изложеност класифицирана во оваа категорија на ризик на 29 февруари 2020 година. “

2. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување на „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Гувернер

и претседавач на Советот

на Народната банка на

Република Северна Македонија,

д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

О бр.02-15/IV-2/2020

20 март 2020 година

Скопје



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020076

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.